


ТРАДИЦИИ

На Дафина Гроздановска и Горан Игор Бундалески им припадна честа да бидат годинашни галички младенци.

Свадбата ќе почне со пречекот на тапаните, редуњето на бајракот, со играње на "тешкото" и "невестинско" оро, со кои достоинствено се слави и се воспева македонскиот идентитет.



Пишува:
Милева ЛАЗОВА

Галичката свадба, симбол на исконската традиција и на обичаите на македонскиот народ и оваа година, како пред многу векови, на големиот празник Петровден, 12 и 13 јули, ќе го доживее своето 45. издание. На гости-варците, дваесетипетгодишната Дафина Гроздановска и триесетгодишниот Горан Игор Бундалески, им припадна честа да бидат годинашни галички младенци. Дафина и Горан заедно се веќе десет години и нивна желба отсекогаш била првото свадбено оро да го заиграат токму на платото пред црквата "Свети Петар и Павле" во Галичник.

"Ги знаеме сите обичаи и се надеваме дека сè ќе помине во најдобар ред. Воопшто не ми е тешко да ја носам носијата тешка 30 килограми. За мене е привилегија да бидам дел од овој настан и воопшто не размислувам дали ќе ми биде топло во таа облека", рече галичката невеста.

Зурлите и тапаните повторно ќе згрмат во Мијачијата пред многубројните домашни и странски гости, кои ќе ја почувствуваат гостопримливоста и традицијата на гордите галичани. Гостите ќе видат каде е родено орото "тешкото", таа прекрасна мелодична експресија на вековната света истрајност на Македонецот. И ќе се заигра и не само ова машко оро, туку и "невестинското" - женско оро. Секој гостин нема да биде само нем набљудувач, туку напротив ќе биде учесник во традицијата која трае со години, ќе го доживее македонскиот дух, мајсторскиот вез на галичката носија, песните и ората проследени со екот на тапаните и со пискотот на зурлите.

Адетите кои некогаш се изведувале седум дена овој пат ќе бидат во два дена, но автентично изведени со многубројни учесници и со двете културно-

45. ГАЛИЧКА СВАДБА



Во рамките на Галичкото културно лето ќе се одржи и книжевна колонија со присуство на поети и писатели од цела Македонија. За празникот Преображение, на 18 август, ќе се отвори традиционалната Галичка ликовна колонија, со завршна изложба на насликаните дела. Како дополнување на овие манифестации следуваат промоции на книги, од македонската историја и култура, фотографска изложба, проекција на стари филмови за Галичник и за Галичката свадба. Оваа година особено со пригодни предавања, трибини и печатени публикации ќе се одбележат големото национално дело на Ѓорѓија Пулевски и 120-годишнината од формирањето на првата македонска книжевна дружина, чиј прв претседател беше токму дедото на македонистиката, ученикот, историчарот и револуционерот Пулевски.

ЕКОТ НА ЗУРЛИТЕ СИМБОЛ НА ИСКО



уметнички друштва "Кочо Рацин" и "Мирче Ацев".

Свадбата ќе почне со пречекот на тапаните, редуњето на бајракот, со играње на "тешкото" и "невестинско" оро, со кои достоинствено се слави и се воспева македонскиот идентитет. Вечерта завршува со палењето на борина и носењето на невестата на вода, тој магиски обред. Во неделата следуваат обичаите канење на мртвите, бричење на зетот, канење на кумот, поаѓање на строј по невестата, доведување на невестата во момчевата куќа, и венчавање на младоженците со благослов на надлежниот архијерејски намесник и парохиски свештеник, отец Благоја Спировски.



НЕВЕСТАТА ДАФИНА ГРОЗДАНОВСКА
И МЛАДОЖЕНЕЦОТ ГОРАН ИГОР БУНДАЛЕСКИ

И НА ТАПАНИТЕ - НСКА ТРАДИЦИЈА